



Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.

Визија

Визијата на организацијата е мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво

Мисија

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето.

Годишен извештај за 2021 година

Проект : Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку јакнење на капацитетите на новинари, медиуми и владини претставници

Донатор : Европска Унија преку програмата Стриве Глобал преку Хедаја (Hedayah, International Centre of Excellence for Countering Violent Extremism)

Буџет: 79.385 евра

Име на апликант и ко-апликант: Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ), Иницијатива за европска перспектива (ИЕП), Институт за мир Коница

Општа цел: Зајакнување на отпорноста на македонското Граѓанско општество против насилниот екстремизам и тероризам

Специфична цел:

- 1) Зајакнување на капацитетите на медиумите, новинарите владините претставници за објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна Македонија.
- 2) Подобрување на стандардите во комуникацијата помеѓу медиумите, новинарите и владините претставници за односи со јавност за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризмот

Таргет групи: новинари и владини претставници за односи со јавност

Времетраење: декември 2019 - мај 2021

Резултати:

1. Зајакнати капацитети на претставниците на медиумите и владата за да овозможат објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна Македонија.
2. Подобрени стандарди во комуникацијата за насилен екстремизам и тероризам преку заеднички напор на претставници на медиумите и владата

Активности:

1. Спроведување на мета анализа за состојбата со насилниот екстремизам и тероризам на територија на Западен Балкан и основна студија за начинот на кој медиумите известуваат за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам.
2. Дизајн на наставни програми за обука на млади новинари, студенти по новинарство за насилен екстремизам и тероризам
3. Спроведување на 3 тридневни онлајн работилница наменети за млади новинари и студенти по новинарство
4. Создавање на Национална работна група (од новинари, владини претставници за односи со јавност и Националниот комитет за СНЕ и БПТ) за борба против насилниот екстремизам и тероризам
5. Одржување на редовни состаноци со Националната работна група
6. Изработка на Протокол за комуникација помеѓу новинарите и владините претставници за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам
7. Ревизија на постојниот етички кодекс на новинари
8. Креирање на електронски прирачник за новинари за начинот на известување за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам.
9. Видео кампања за промоција на Протоколот и насоките од Етичкиот кодекс за етичко известување за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам

Проект: Платформа за Граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)

Донатор: Европска Унија

Буџет: 271,504.70 евра

Име на апликант и ко-апликант: Здружение на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП); Здружение за развој и активизам – Аква-Струга; Центар за интеркултурен дијалог - Куманово; Нексус - Граѓански концепт - Скопје и Организација Градење на заедницата од Митровица – Косово

Општа цел: Зајакнување на капацитетот на локалното граѓанско општество за градење отпорност против радикализација на младинското население во С. Македонија

Специфична цел: Развивање на граѓанска едукативна платформа за млади, дизајнирање на мотивирачки наративи и алтернативни наративи за Граѓанско образование, како средство за спречување на радикализација на младите.

Таргет групи: Главна целна група се пошироката група на граѓански организации кои работат со образование за млади, Граѓанско општество и ЕУ образование, спречување на радикализација што може да доведе до насилен екстремизам и тероризам.

Втората целна група се млади лоцирани во општините Скопје, Куманово и Струга.

Третата целна група се претставници на локалните самоуправи, средни училишта и акциони групи во заедницата.

Крајни корисници се млади, нивните семејства и жители во областите на општините Скопје, Куманово и Струга.

Времетраење: јануари 2021- декември 2023

Резултати:

1. Развиена и функционална платформа на Граѓанско образование на млади, наменета за дизајнирање на контра-наративи и алтернативни наративи за спречување на радикализација што води кон насилен екстремизам.
2. Воспоставена/овозможена граѓанска платформа за образование на млади како средство за креирање на контра-наративи и алтернативни наративи за спречување на радикализација што води кон насилен екстремизам и тероризам.
3. Промовирана меѓуетничка соработка помеѓу младите во мултикултурните градови Скопје, Куманово, Скопје.

Активности :

1. Развој на платформа за граѓански организации за образование на млади

1.1 Организација на работилници за граѓански организации за контра-наративи и алтернативни наративи, за спречување на радикализацијата што може да доведе до насилен екстремизам и тероризам во Струга, Куманово и Скопје.

1.2 Воспоставување на граѓанска платформа наменета за граѓански организации, за образование на млади, со цел да се развијат контра-наративи и алтернативни наративи за радикализација и наративи за превенција од насилен екстремизам.

1.3 Дизајн и операционализација на веб и мобилна апликација за платформата наменета за граѓански организации

1.4 Градење на капацитетите на граѓанските организации-членки на Платформата за образование на млади, со фокус за спречување на радикализацијата што води кон насилен екстремизам и тероризам, Граѓанско образование, застапување и транспарентност

2. Примена на елементи за Граѓанско образование на младите како средство за спречување и борба против радикализацијата на младите

2.1 Потпишување на Меморандум за соработка со јавни институции за унапредување на платформата за Граѓанско образование на млади.

- 2.2 Изработка на прирачник за рано откривање на радикализацијата на младите
- 2.3 Дизајн на наставни програми за Граѓанско образование за младите за справување со радикалите и унапредување на меѓу културната соработка
- 2.4 Организација на обука за млади и граѓански организации за меѓу-културна, социоекономска и медиумска писменост
- 2.5 Организација на 3 меѓу општински работилници за млади и граѓански организации
- 3. Провирање на позитивни младински иницијативи, како средство за спречување на радикализацијата на младите**
- 3.1 Организација на дигитално медиумско покривање на активностите на Граѓанската платформа
- 3.2 Организација на младински натпревар за најдобри идеи за развој на заедницата
- 3.3 Организација на завршна конференција

Проект: Патот кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата

Донатор: Глобалниот фонд за ангажман и отпорност на заедницата

Буџет: 700,000.00 долари

Име на апликант и ко-апликант: Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Иницијатива за европска перспектива -ИЕП, Хоризон Цивитас, Нексус-граѓански концепт, Плиадес.

Општа цел: Иницирање на холистички пристапи за одржлива реинтеграција на ранливите семејства (вклучително и оние со повратници од странски војски) во државата.

Таргет групи:

1. Ранливи семејства, повратници и нивните семејства и соседи
2. Членови на заедницата каде што живеат повратниците, вклучително и работници од прва линија
3. Релевантни институции на национално и регионално ниво.
4. Локални и национални медиуми (уредници, новинари)

Времетраење: јули 2021-јуни 2024

Резултати:

1. Преку обезбедени индивидуални и групни психо-социјални советувања и активности за развој на професионални вештини, ранливите групи (повратници и нивните семејства) добиваат чувство на цел и интеграција

2. Воспоставена пракса за помош на повратниците и членовите на нивните семејства преку локалните чинители/лидери на заедницата (верски водачи, наставници, социјални работници, граѓански организации)
3. Прифаќање на повратниците во заедниците во кои живеат и намалено ниво на стигматизација
4. Националните и локални медиуми преку објективно и ослободено од сензационализам известување креираат атмосфера за прифаќање на повратниците и нивните семејства во заедниците.
5. Зајакнати капацитети и механизми за координација на сите релевантни институции и чинители
6. Зајакната е улогата на работниците од прва линија, со цел заедничко разбирање на процесите за П/СНЕ и PPP.

Активности:

1. Организирани повеќе од 5 сесии (обуки и работилници) со членовите на Националниот комитет (*декември 2021 г., јануари, септември и ноември 2022 г., август-септември 2024 г.*)
2. Организирана студиска посета со членовите на Националниот комитет (*февруари 2022 г.*);
3. Организирани 3 информативни сесии за синтетизирање со уредници и новинари за П/СНЕ и PPP (*декември 2021 г. и април 2022 г.*);
4. Организирани 2 обуки со уредници и новинари за синтетизирање за П/СНЕ и PPP (*јануари и октомври 2022 г.*);
5. Емитувани најмалку 5 стории подготвени од главните уредници и новинарите (2023 и 2024 г.);
6. Подготвени 18 инфо-материјали (инфо-графици, видеа и сл.) кои содржат други аналитички содржини за П/СНЕ и PPP (*две: 2021 г.; шест: 2022 г.; пет: 2023 г. и пет: 2024 г.*);
7. Организирани 6 состаноци, работилници, теренски посети и заеднички активности со работници од прва линија од регионот (*февруари-јуни 2022 г., април и јули 2023 г.*);
8. Организирани 6 состаноци и активности за соработка со партнерите од регионот (*дек. 2021; март и септември 2022 и 2023; март 2024*)
9. Организирани 9 настани во заедницата со цел да се подигне свеста за П/СНЕ, како и на десничарскиот екстремизам и етно-национализам (*март, јуни, септември и ноември 2022 г., март, јуни, ноември 2023 г., јануари и април 2024 г.*)
10. Спроведени 3 социјални експерименти за да се подигне свеста на заедницата и да се оцени перцепцијата на општата јавност за П/СНЕ и PPP (*дек. 2021 г., октомври 2022 г., јули 2023 г.*);
11. Подготвени 3 (1 годишно) извештаи во сенка за постоечките стратегии и релевантна правна рамка за П/СНЕ и PPP на повратниците и нивните семејства (*декември 2021 г., 2022 г., и 2023 г.*);
12. Развиени 2 стандардни оперативни процедури (СОП), јасни протоколи, принципи насоки специфични за контекст (*март-април 2022 г.*);

13. Развиени 5 протоколи за механизмот за упатување (*јануари-мај 2022 г.*);
14. Организирани 5 обуки и работилници за работниците од првата линија (практичари, лидери во заедницата) за П/СНЕ и РРР (*мај 2022 г., февруари и мај 2023 г., март и мај 2024 г.*);
15. Развиени 3 модели (handouts) за практичари (јуни-септември 2022 г.)
16. Дизајнирани 2 модели за стандардизирани пристапи кон РРР (*февруари и август 2022 г.*)
17. Истражување за потребите на локалниот пазар на труд за проценување на потенцијалот за вработување/самовработување на повратници и членовите на нивните семејства (*декември 2021 г. – март 2022 г.*);
18. Развој на 8 локални економски планови за интегрирање во програмите за РРР, односно локалните развојни планови во целните општини (*јануари-јуни 2022 г.*);
19. Развој на индивидуални планови за професионален развој (*јули 2022-јули 2023 г.*);
20. Организација на активности за развој на вештини (обуки, курсеви, менторство) (*април 2023 г. – февруари 2024 г.*)
21. Психосоцијална поддршка на повратници со фокус на жени и деца со цел да имаат чувство на интеграција
22. Организирани 3 обуки и работилници, за стручните работници (психолози психијатри, социјалните работници, и жени верски лидерки.) со цел градење на нивните капацитети и споделување на етничкиот, верскиот и професионалниот контекст. (*ноември 2021 г., 2022 г.*)
23. Психосоцијална поддршка на ранливите категории на граѓани со фокус на мажи со цел да имаат чувство за интеграција и да стекнат чувство за цел (*сет активности кои ќе се спроведат во рамките на времетраењето на проектот*);
24. Организирани најмалку 6 средби со локалните групи за упатување на општинско ниво составени од академци, локални бизнисмени, активисти/ГО, имами, приватни социјални работници/психолози, новинари, и др.) (*дек. 2021 г., март и септември 2022 и 2023 г., март 2024 г.*);
25. Организирани 3 средби на локалните групи за упатување на регионално ниво (*декември 2021 г., 2022 г. и 2023 г.*)
26. Организирани 2 обуки за работници од прва линија (имами) (*декември 2021 г., јули 2023 г.*)

Анализи и истражувања



За потребите на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација” е изработена Основна студија за Состојбата со радикализација на младите во Северна Македонија, насилниот екстремизам и тероризам

ПРОТОКОЛ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА СЛУЧАИ ПОВРЗАНИ СО НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗМ И ТЕРОРИЗАМ



Во рамки на проектот „Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и владини претставници, е изработена публикација “ Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам“



Медиумска кампања

Медиумска кампања на Иницијатива за европска перспектива - ИЕП, Здружението на новинари - ЗНМ и Институт Коница за објективно и етичко известување за настани поврзани со насилан екстремизам и тероризам, како дел од проектот "Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и владини претставници".

Видеата се достапни на следните линкови:

<https://www.youtube.com/watch?v=iWd52I9oC-Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=5gQcVnjfHnI>

https://www.youtube.com/watch?v=acbh_jCTH6M